




**ИСХРАНАТА - ГЛАВЕН ФАКТОР ВО ОДРЖУВАЊЕ  
НА ЗДРАВЈЕТО** (Интервју со д-р сци. Драгица Зенделовска)

**Специјален прилог:  
АКУПУНКТУРА И КИНЕЗИТЕРАПИЈА**

# СОДРЖИНА



|   |    |
|---|----|
| ИЗГРАДБА НА НОВА БОЛНИЦА - НАБАВКА НА ОПРЕМА - СТРАНСКИ ДОНАЦИИ - ЕДУКАЦИИ - ВРАБОТУВАЊА.....                                   | 4  |
| ИСХРАНАТА - ГЛАВЕН ФАКТОР ВО ОДРЖУВАЊЕ НА ЗДРАВЈЕТО.....  | 6  |
| РЕВМАТОИДЕН АРТРИТИС - ЛЕКУВАЊЕ СО СОВРЕМЕНА БИОЛОШКА ТЕРАПИЈА.....   | 8  |
| ПСИХИЧКИ ПРОБЛЕМИ ВО БРЕМЕНОСТА И ПОСЛЕ ПОРОДУВАЊЕТО.....   | 10 |
| БУБРЕЖНА БОЛЕСТ И КВАЛИТЕТ НА ЖИВОТ КАЈ ПАЦИЕНТИ НА ХЕМОДИЈАЛИЗА .....  | 12 |
| ОШТЕТУВАЊЕ НА СЛУХ КАЈ ДЕЦА.....  | 14 |
| <br><b>СПЕЦИЈАЛЕН ПРИЛОГ: АКУПУНКТУРА И КИНЕЗИТЕРАПИЈА</b>  |    |
| ■ АКУПУНКТУРЕН ТРЕТМАН ЗА НОЌНА ЕНУРЕЗА КАЈ ДЕЦА (ПРИКАЗ НА СЛУЧАЈ).....  | 15 |
| ■ АКУПУНКТУРЕН ТРЕТМАН ЗА МИГРENA.....  | 18 |
| ■ ЕФЕКТИ НА КИНЕЗИОТЕЈПИНГОТ ПРИ РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ПАЦИЕНТИ СО ЛУМБАЛНА ДИСКОПАТИЈА .....                                       | 20 |
| ■ УЛОГА НА АКУПРЕСУРАТА ПРИ НАМАЛУВАЊЕ НА МУСКУЛНИОТ СПАЗАМ КАЈ ЛИЦА СО ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА .....                               | 21 |
| ПЕРИНАТАЛНА ГРИЖА НА РОДИЛКИТЕ НА ГИН. АКУШЕРСКО ОДДЕЛЕНИЕ - ВЕЛЕС ВО ПЕРИОДОТ ОД 2008-2012 ГОДИНА .....                        | 22 |
| ДИЈАГНОЗА, ПРЕВЕНЦИЈА И КОРЕКЦИЈА НА ДЕФОРМИТЕТИ НА 'РБЕТЕН СТОЛ' КАЈ ДЕЦА ВО ОПШТИНА КУМАНОВО.....                             | 23 |
| ПРИМЕНА НА МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА КАЈ ПАЦИЕНТИ СО ПРЕЛЕЖАН МОЗОЧЕН УДАР ВО ОПШТИНА ШТИП ВО ПЕРИОД ОД 2010 – 2012 ГОДИНА..... | 24 |
| НЕГА, ЕДУКАЦИЈА И ТРЕТМАН КАЈ ПАЦИЕНТИ СО HELIKOBACTER PYLORI .....   | 25 |
| ФЛУОРИДИТЕ И НИВНАТА УЛОГА ВО ПРОФИЛАКСА НА ДЕНТАЛНИОТ КАРИЕС .....   | 26 |
| УЛОГА И НЕГА НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА КАЈ ПАЦИЕНТИ СО ТОНЗИЛЕКТОМИЈА .....  | 27 |
| ПОДВИЖНИ ЗАБНИ ТРУПЧИЊА ВО СТОМАТОЛОШКАТА ПРОТЕТИКА .....   | 28 |
| СОВРЕМЕНИ ВИДОВИ ГИПС ВО СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА.....  | 29 |
| ЗАСТАПЕНОСТ НА ДЕФОРМИТЕТИ НА 'РБЕТНИОТ СТОЛ' КАЈ ДЕЦА И АДОЛЕСЦЕНТИ ВО ОПШТИНА ТЕТОВО И МЕТОДИ ЗА НИВНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА .....   | 30 |

# medicus

Информативен гласник на  
ЈАВНОТО ЗДРАВСТВО - ШТИП ГОДИНА 10 БРОЈ 24, 2016 година

e-mail: marinasuma@yahoo.com

Издавач: ЈЗУ Клиничка болница - Штип

Уредник: м-р Марина Шуманска

Рецензент: проф. д-р мед. сци. Елизабета Зисовска

Редакција: прим. д-р Стојче Василева, прим. д-р Зоран Живков,  
прим. м-р Билјана Лазарова, д-р сци. Гордана Камчева, прим. д-р Марина Гацова,

д-р сци. Наталија Дечовски, дипл. правник Мирче Панев,

м-р Марина Шуманска, дипл. проф. Лидија Миленкоска,

м-р Павлина Николовска, д-р сци. Невенка Величкова

Печати: Европа 92 - Кочани

Тираж: 300 примероци

# АКУПУНКТУРА И КИНЕЗИТЕРАПИЈА

## АКУПУНКТУРЕН ТРЕТМАН ЗА НОКНА ЕНУРЕЗА КАЈ ДЕЦА (ПРИКАЗ НА СЛУЧАЈ)

Лихе Зху, Благица Арсовска, Крисшина Козовска, Данче Василева

Ноќната енуреза е честа клиничка состојба која се јавува кај децата. Се дефинира како празнење на мочниот меур во текот на спиењето кај децата со фреквенција од најмалку 2 пати неделно на возраст од најмалку 5 години, во отсуство на вродени или стекнати дефекти на централниот нервен систем. Овие деца имаат поголем ризик за психосociјални проблеми, губење на самодовербата и развивање на чувства како понижување, вина и срам. Етиологијата и основните физиолошки механизми на ноќната енуреза се мултифакториелни. Три најчесто предложени механизми за ноќна енуреза се: прекумерна продукција на урина во текот на ноќта, хиперактивност на мочниот меур и неможност детето да се разбуди како одговор на сензациите на мочниот меур. Ризик фактори за настанување на ноќната енуреза се: генетска предиспозиција (доколку еден или двајцата од родителите ја имале истата состојба), невролошки проблеми како спина бифида и церебрална парализа, стресови во детството (посета на болница, развод и др.), конзумирање на кофеин (во сокови, чаеви, чоколади), нарушување

на функцијата на антидиуретичен синдром, инфекции на уринарни патишта, дијабетес и др.

Според **симптомите**, ноќната енуреза може да биде моносимптоматска - без симптоми за уринирање во текот на денот и уринирање навечер најмалку два пати неделно последователно во текот на три месеци, и немоносимптоматска - кога симптомите се јавуваат и во текот на денот (итност, двоумење, слаб или испрекинат проток на урина, нецелосно празнење, дизурија и др.).

Според **времето на настанување**, ноќната енуреза може да биде примарна и секундарна [1]. Примарна енуреза е кога има неволно пропуштање на урината во текот на спиењето кај пациенти кои никогаш не постигнале постојан период на сувост. Секундарна енуреза се развива откако пациентот има постигнато постојан период на контрола на мочниот меур барем шест месеци, па потоа почнал да мокри. Примарната енуреза најчесто се јавува поради задоцнување во развојот кај децата и се губи спонтано со текот на времето.

Locus coeruleus - јадрото во понсот, преку аксионски врски се поврзува со

хипоталамичките клетки кои произведуваат вазопресин и исто така играат важна улога при некои надразнувања предизвикани при спиењето. Центарот за уринирање кој се наоѓа во понсот ги координира рефлексите за уринирање и ги поклопува и функционално и анатомски во locus coeruleus. Нарушување во овој дел од мозочното стебло може да предизвика голем број патолошки промени кои можат да завршат во **патогензата на ноќна енуреза**.

Како составен дел од Традиционалната Кинеска Медицина, акупунктурата вклучува сложени теории за регулирање на петте елементи (оган, земја, метал, вода и дрво), Јин и Јанг, Чи, крвта и телесните течности. Со стимулирање на одредени точки на телото, се корегираат нарушувањата на органските системи и дисхармонијата, се ублажуваат симптомите и се враќа природната внатрешна хомеостаза. При лекување на ноќна енуреза, акупунктурните точки се селектирани така што ќе влијаат на центрите за уринирање во јадрото на мозок, како и на парасимпатичката инервација на уринарниот тракт. Со акупунктурната стимулација, нивоата на енкефалините и ендогените



опиоиди се зголемуваат и во плазмата и во централниот нервен систем. После акупунктурната стимулација е забележано зголемување на бета - ендорфините во човечката цереброспинална течност. Бета - ендорфините пак, можат да ги намалат контракциите на бешиската. Терапевтскиот ефект на акупунктурата терапија може да се постигне преку супресија на грбетните и супраспинални рефлекси кои водат до контракција на мочниот меур. Клиничката ефикасност на акупунктурата се одразува со зголемување на максималниот капацитет на мочниот меур и супресија на активноста на мускулот дегрузор, при што овие функционални промени можат да придонесат за подобрување на ноќната енуреза.

#### МАТЕРИЈАЛИ И МЕТОДИ

Во трудот е прикажан случај на ноќна енуреза кај 7 годишно девојче. Направени се четири акупунктурни третмани во рок од три месеци, август, септември и октомври, 2015 година во ординацијата за Традиционална Кинеска Медицина и акупунктура во Скопје. Акупунктурните третмани се направени од страна на специјалист по акупунктура. При третманите се користени фини, стерилни, акупунктурни игли со димензии 0.25x25мм произведени од Wuijuiang City Medical & Health Material Co., LTD. Третманите се направени во затворена просторија на температура од околу 25°C, во времетраење од 35 - 40 минути. Акупунктурни точки

кои се обработени се: DU20 (BaiHui), SiShenCong (на 3cm од точката BaiHui), GB20 (FengChi), Du16 (FengFu), RN6 (QiHai), BL23 (ShenShu), BL28 (PangGuangShu).

**Du20 (BaiHui)** - Оваа точка е највисоката акупунктурна точка на телото и се користи многу често во акупунктурата. Позната е под името „сто средби“, бидејќи лекува повеќе од сто болести. Се наоѓа на средната линија на главата, од врвовите на ушите, по средната линија каде што се сретнуваат. Преку оваа точка минуваат сите Јанг меридијани на телото и се користи кога има вишок Јанг енергија во телото, дисбаланс на Јанг или ниска енергија. Се користи при инсомнија, пролапс на ректум и др, ја стимулира енергијата, то смирува умот и го подобрува спиењето.

**SiShenCong** - Група од 4 точки распоредени околу точката BaiHui кои се користат при главоболки, општа релаксација, инсомнија, кај деца со слаб развој, за смирување на духот и др.

**GB20 (FengChi)** - Точка на жолчното кесе, која се наоѓа во депресија помеѓу горниот дел на m. sternocleidomastoideus и m. trapezius. Се користи за да се елиминира патофакторот Ветер, да се активираат каналите и да се намали болката. Се користи при инсомнија, симптоми на настинка, назална обструкција, има релаксирачки и балансирачки ефект на нервниот систем и др.

**Du16 (FengFu)** - Се наоѓа на средината на тилот, веднаш под надворешната окципитална проптерубанца. Се користи за да се елиминира патофакторот Ветер, да се смри духот, при ментални нарушувања, настинка, проблеми со дишеењето и др.

**RN6 (QiHai)** - Лоцирана е на долниот дел од абдоменот, 1.5 цуни под умбиликус. Се користи за да се регулира и тонифицира Чи енергијата, да се хармонизира Крвта, да се елиминира патофакторот Влажност и да се зајакнат бубрезите. Се користи при абдоминална болка, за лечење на болести на уринарниот и генитален систем и др.

**BL23 (ShenShu)** - Се наоѓа латерално од спинозниот израсток на вториот лумбален пршлен на меридијанот на бубрезите. Се користи за да се тонифицира



Чи енергијата на бубрезите, да се регулира протокот на вода и да се подобри уринирањето, при проблеми со уринирање, ноќна енуреза, уринарна инконтиненција, крв во урината, бубрежни камења и др.

**BL28 (PangGuangShu)** - Се наоѓа на ниво на вториот сакрален форамен на долнот дел на грбот. Се користи за да се регулира мочниот меур, да се одстрани стагнацијата и блокадите во протокот на енергија, при ретенција на урина, атоничен мочен меур, енуреза, фреквентна уринација, дијареа, констипација и др.

### РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

Третираната пациентка е 7 годишно девојче, кое во ординацијата се има јавено во август, 2015 година. Станува збор за моносимптоматска и секундарна енуреза, бидејќи мокрела постојано по неколку пати навечер до 3 годишна возраст, без да мокри преку денот. Потоа престанала да мокри во период од една година, кога продолжила пак и се јавила на третман во август, 2015 година. Направени се 4 акупунктурни третмани, по еден третман на секои три недели. При првите две терапии не се забележани никакви промени. После третата терапија девојчето измокрило само три пати во рок од три недели, а по четвртата терапија престанало да мокри.

Според Традиционалната Кинеска Медицина детето има намалена енергија во бубрезите, при што се потврдува при преглед и анамнеза: мокри навечер еднаш или повеќе пати, спие длабоко, не се буди лесно при повик, јазикот има нормален изглед со бел слуз и slab пулс.

Од останатите параметри при земањето на анамнеза, како генетски состојби, претходни болести, повреди, шекер во крв (дијабетес), апетит, инфекции и др., е во ред, освен што родителите изјавиле дека спие многу цврсто и длабоко, не се буди навечер и не чувствува дека има потреба за уринирање. И во други испитувања направени за ноќна енуреза кај деца, родителите се изјасниле дека децата спијат многу цврсто и многу потешко се будат отколку децата кои го немаат овој



проблем. Децата со енуреза не се будат лесно на звуци од околината како другите деца, што би можело да биде поврзано со промените во делта брановата активност за време на спиењето.

Бидејќи детето постигнало период на сувост од 6 месеци и повторно почнало да мокри, се констатира дека е секундарна енуреза, но бидејќи детето нема присутни знаци за уринарни инфекции и тип на дијабетес, како причина за настанување е можна стресна ситуација, која делува врз психолошкиот развој на детето.

Според теоријата на Традиционалната Кинеска Медицина, создавањето и испуштање на урината се поврзани со белите дробови, бубрезите, слезенката и мочниот меур и се гледа како проблем со течностите во телото. Се смета дека слезенката е коренот каде што настануваат проблемите со слузта (течноста), а белите дробови се местото каде што се собираат. Патогенезата за настанување на ноќна енуреза е недостаток на Чи енергија во белите дробови, слезенката и бубрезите, додека мочниот меур не е контролиран од Чи енергијата. Преку различни форми на стимулација на точките на меридијаните лоцирани на одредени делови на телото, нервнотежата и нестабилност помеѓу Занг и Фу органите се корегира, со што се подобруваат симптомите на ноќната енуреза и се одржува стабилност на внатрешната состојба. Третманот може да се направи и со

ласер – акупунктура, или електро – акупунктура [2] за кои исто така е докажано дека се ефикасни како третман за ноќна енуреза кај деца.

Освен терапијата со акупунктура, пожелно е детето да го празни мочниот меур пред секое спиење, редовно да мокри во текот на денот, да има адекватен внес на течности, да се избегнуваат пијалици и храна со кофеин.

Бидејќи децата може да имаат зголемен страв од игли, како ефикасен третман како дел од Традиционалната Кинеска Медицина се препорачува и мокса терапијата. Мокса терапијата го враќа нарушенот баланс на енергијата во телото, ги одстранива патофакторите Ветер, Студ и Влага, делува смирувачки на нервниот систем и ги намалува ноќните мокрења.

### ЗАКЛУЧОК

Акупунктурата влијае поволно како третман за лекување на ноќна енуреза кај децата, регулирајќи го протокот на енергија и враќајќи го балансот на внатрешната состојба на телото.

### РЕФЕРЕНЦИ

1. Aetna Inc.; Nocturnal Enuresis Treatments; 10/23/2015 [<http://www.aetna.com>].
2. Bower W. F, Diao M.; Acupuncture as a treatment for nocturnal enuresis; Autonomic neuroscience: Basic & Clinical 157 (1 - 2): 63 - 7; October 2010 и др.